



**УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА**  
**објавува**

**КОНКУРС**  
**ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+**  
**АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР**  
**за академската 2014/2015 година**

Во рамките на програмата ЕРАЗМУС+ на Европската комисија, Универзитетот „Св. Климент Охридски”-Битола распишува Конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.

На конкурсот се пријавуваат кандидати со македонско државјанство кои во моментот на реализирање на мобилноста се запишани најмалку во втора година на студии.

**Времетраење на мобилноста:**

**за студенти:** еден семестар или една академска година

**за наставен кадар:** 1 седмица (пет работни денови)

За реализација на мобилноста потребно е да постои претходно потпишан Еразмус+ договор помеѓу Универзитетот и друг ЕУ универзитет (**Листа на договори**)

**Потребни документи за мобилност на студенти:**

- **пополнет формулар за пријавување (Student Application form);**
- **договор за студирање (Learning agreement)** потпишан и одобрен од страна на студентот, Еразмус координаторот од матичниот факултет и институционалниот Еразмус координатор со којшто се утврдува студиската програма што студентот, според принципот на компатибилност, ќе ја следи на странскиот универзитет. По извршената селекција, овој договор треба да биде потпишан и одобрен од задолжените лица на странскиот универзитет;
- **уверение за редовен студент - запишан семестар (на македонски јазик)**
- **уверение за положени испити (преведено на англиски јазик)**
- **најмалку една препорака (преведена на англиски јазик)**
- **уверение/диплома за познавање на англискиот јазик или јазикот на кој се изведува наставата на ЕУ универзитетот**
- **кратка биографија (Europass model).**

**Потребни документи за мобилност на наставен кадар:**

- **пополнет формулар за пријавување (Staff application form)**
- **потврда од факултетот за статус на вработен во рамки на институцијата**
- **наставна програма/работен план (Staff mobility teaching assignment)**
- **покана (Letter of invitation) од страна на Универзитетот – домаќин**
- **кратка биографија (Europass model).**

Сите документи за аплицирање се достапни на интернет-страната на Универзитетот  
<http://www.uklo.edu.mk/categories/view/205>

Висината на стипендијата за студентите изнесува 450-500 ЕУР месечно, во зависност од земјата каде се престојува (**Листа на земји за ЕРАЗМУС+**).

Патните трошоци и здравственото осигурување ги покриваат лично кандидатите.

### **Селекција/рангирање на кандидатите**

Оваа постапка ја прави факултетот/Универзитетот во согласност со следниве критериуми:

- Академски резултати
- Познавање на англискиот или јазикот на кој се изведува наставата
- Мотивационо писмо

Приоритет ќе им се даде на оние кандидати кои аплицираат за првпат.

Кандидатите имаат право на само една стипендија во секој од трите циклуси на студирање (прв, втор или трет циклус на студии).

Апликацијата се поднесува лично до Еразмус координаторот на факултетот до **22 септември 2014 (Листа на Еразмус координатори) \***.

Краен рок за поднесување на апликациите од страна на факултетите до Ректоратот е **24 септември 2014.**

**\* Кандидатите коишто ќе одлучат да аплицираат за мобилност во зимскиот семестар на 2014/2015, или за целата академска година, на универзитети што според приложената листа имаат јунски краен рок за номинација, се повикуваат да аплицираат во текот на месец јуни, најдоцна до 5 (пет) дена пред крајниот рок за номинирање.**

**УНИВЕРЗИТЕТ  
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА**